

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ

18 2006

18 .07-1732/1
 2006

Бранко Црвенковски, . .

- **Љупчо Јордановски, . .**

ЗА К О Н
ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ

1

(: -
 -
 -
 -

2

3

“11 ”,
 “ ”,
 “ ”,
 “ ”,
 “ ”.

“11”

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

).

(:

13

14

15

16

“11”

“ “

17

“11”

“ ”

“ ” “ ” “

”

18

“11” 11 -
 ;
 “ ” 8 - ;
 “ ” 4 - ;
 “ ” 21 -
 “ ” 26 -

19

“11” “ ” “ ”
 ;
 “ ”
 “ ”

20

14

21

“ ” 40/87 36/89 “
 ” 82/99 33/2003).

22

“ 2006 ” “ ” “11” “ ” “ ”
 “ ” “ ” 40/87 36/89 “ ”
 “ ” 82/99 33/2003),

23

“ ”